



# СЛУ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватско-српски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 3 август 1984

БЕЛГРАД

БРОЈ 42

ГОД. XL

Цена на овој број е 34 динари. – Претплата за 1984 година изнесува 1.852 динари. Рок за рекламации 15 дена. – Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

410.

Врз основа на член 52 став 3 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82 и 7/84), врз основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА УВОЗ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ ОД ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ**

1. Во Одлуката за определување на преференцијални царински стапки за увоз на определени производи од земјите во развој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/81) во точка 1 тар. број: „08.01“ се брише.

Во тар. број 22.09 одредбата под б) станува одредба под в).

Во тар. број 29.39 во точка 4 одредбата под б) се менува и гласи:

„б) други:

- |                          |    |
|--------------------------|----|
| 1) окситоцин, синтетички | 50 |
| 2) прединзолон           | 50 |
| 3) други                 | 50 |

Во тар. број 33.01 во наменувањето, по зборот: „резиноиди“ запирката се заменува со точка и запирка. Во точка 1 по зборот: „растителна“ зборот: „и“ се брише.

Во тар. број 47.01 наменувањата од точ. 2 до 8 се менуваат и гласат:

„2) Целулоза дрвна, растворлива:

- од иглолисници
- од широколисници

3) Целулоза дрвна, каустична или сулфатна, небелена:

- од иглолисници
- од широколисници

4) Целулоза дрвна, каустична или сулфатна, белена или полубелена (освен растворлива):

- од иглолисници
- од широколисници

5) Целулоза дрвна, сулфитна, небелена:

- од иглолисници
- од широколисници

6) Целулоза дрвна, сулфитна, белена или полубелена (освен растворлива):

- од иглолисници
- од широколисници

7) Полуцелулоза, дрвна

8) Целулоза друга, освен дрвна

Ех.

Еспарто целулоза“.

Во тар. број 73.10 во наменувањето зборовите: „од железо и“ се заменуваат со зборовите: „од железо или“, а зборовите: „рударски дупчења“ – со зборовите: „рударски бургии“;

Во тар. број 73.13 во точка 2 зборот: „преработувани“ се заменува со зборот: „обработувани“.

Точка 3 се менува и гласи:

„3) Валани, но натаму необработувани, со дебелина под 3 mm:

- |   |      |
|---|------|
| а) ладно валани, за електролитичко калаисување со дебелина од 0,15 до 0,50 mm, со намотки | 26,6 |
| б) други  | 26,6 |

Во тар. број 85.03 во точка 2 зборовите: „(жива-цинк, сребро-цинк, никел-кадмиум)“ се бришат;

Во тар. број 90.17 во точка 3 во одредбата под д) по алинејата се додава нова алинеја, која гласи:

„- Игли, шприцеви од сите видови 33,3“

Во одредбата под е) првата алинеја се брише.

Во тар. број 97.06 наменувањето се менува и гласи: „Справи, апарати, прибор и реквизити за гимнастика, атлетика или за други спортови, како и за игри на отворен простор (освен предметите што се распоредуваат во тар. број 97.04)“.

Точка 6 се менува и гласи:

„б) Лизгалки и тркалки (ролшуи), со чевли или без чевли

- |                               |      |
|-------------------------------|------|
| в) Тркалки (ролшуи) со чевли  | 33,3 |
| г) Тркалки (ролшуи) без чевли | 33,3 |

Точка 10 се менува и гласи:

„10) Друго

Ех.

Друг спортски прибор, освен мотки за скокање во височина, од дрво и метал, и копја од дрво 33,3“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 297

12 јули 1984 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Јанез Земљарич, с. р.

411.

Врз основа на член 54 од Законот за заштита на пронајдоци, технички унапредувања и знаци за разликување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/81), на предлог од Сојузниот завод за патенти, Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ПОСЕБНИТЕ ТРОШОЦИ НА ПОСТАПКАТА ЗА СТЕКНУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ ВО ВАЖНОСТ НА ПРАВАТА СО КОИ СЕ ШТИТАТ ПРОНАЈДОЦИТЕ И ЗНАЦИТЕ ЗА РАЗЛИКУВАЊЕ**

1. Во Одлуката за посебните трошоци на постапката за стекнување и одржување во важност на правата со кои

се штитат пронајдоците и знаците за разликување („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/82), точката 4 се менува и гласи:

„4. Лицата што не се во работен однос, а се евидентирани како невработени, лицата во работен однос, пензионерите, инвалидите, учениците и студентите, самостојните пронајдувачи и самостојните уметници, како и војниците на отслужување на воениот рок го плаќаат надоместот на трошоците од точка 3 на оваа одлука намален за 50%.”

2. Во Тарифата на надоместите за објавување на патентни списи и податоци за пријавите на патенти и за правата со кои се штитат пронајдоците и знаците за разликување, која е составен дел на Одлуката, во тарифниот број 1 бројот: „850” се заменува со бројот: „1.300”.

3. Во тарифниот број 2 се вршат следните измени и дополненија:

1) во алинеја прва зборовите: „нумерички код” се заменуваат со зборовите: „ред на нумерички код”, а бројот: „21” се заменува со бројот: „30”;

2) во алинеја втора бројот: „21” се заменува со бројот: „30”;

3) во алинеја трета бројот: „260” се заменува со бројот: „370”;

4) во алинеја четврта бројот: „180” се заменува со бројот: „260”.

4. Во тарифниот број 3 во алинеја прва бројот: „21” се заменува со бројот: „30”, во алинеја втора бројот: „140” се заменува со бројот: „200”, а во алинеја трета бројот: „260” се заменува со бројот: „370”.

5. Во тарифниот број 4 бројот: „480” се заменува со бројот: „680”.

6. Во тарифниот број 5 бројот: „21” се заменува со бројот: „30”.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 298  
12 јули 1984 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с. р.

#### 412.

Врз основа на член 69 став 10 од Законот за девизно-то работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 70/83), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

**ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА РАСПРЕДЕЛБАТА НА КОЛИЧЕСТВАТА И ВИДОВИТЕ НА СТОКИ ПРЕДВИДЕНИ СО ПРОТОКОЛИТЕ ЗА СТОКОВНА РАЗМЕНА СО ЗЕМЈИТЕ НА КЛИРИНШКОТО ПОДРАЧЈЕ**

1. Количествата и видовите на стоки чиј извоз и увоз се предвидени со протоколите за стокковна размена со земјите на клириншкото подрачје, а за кои организациите на здружен труд што учествуваат во размената на стоки и услуги со тие земји не склучиле самоуправни спогодби се распоредуваат во согласност со одредбите од оваа одлука.

2. Приоритет при распоредувањето на количествата и видовите на стоките од точка 1 на оваа одлука при увозот од определена земја на клириншкото подрачје имаат оние организации на здружен труд што извезуваат стоки и услуги во таа земја.

Во распределбата на количествата и видовите на стоки од став 1 на оваа точка што не се распоредени во смисла на тој став, приоритет имаат организациите на здружен труд што стоките и услугите ги извезуваат во другите земји на клириншкото подрачје.

При распоредувањето на количествата и видовите на стоките од ст. 1 и 2 на оваа точка ќе се води сметка за височината на репродукционите потреби на организациите на здружен труд извозници, како и на другите организации на здружен труд што со таа организација склучиле самоуправна спогодба или договор за заедничко производство за извоз.

3. Приоритет при распоредувањето на количествата и видовите на стоките од точка 1 на оваа одлука при извозот во определена земја на клириншкото подрачје имаат оние организации на здружен труд што во претходните две години оствариле поголем извоз во таа земја.

Во распределбата на количествата и видовите на стоките од став 1 на оваа точка што не се распоредени во смисла на тој став, приоритет имаат организациите на здружен труд што во претходните две години оствариле поголем извоз во другите земји на клириншкото подрачје, како и организациите на здружен труд што имаат поголемо учество во производството на тие стоки во земјата.

При распоредувањето на количествата и видовите на стоките од ст. 1 и 2 на оваа точка ќе се води сметка за учеството на суровини и репродукциони материјали увезени од конвертибилното подрачје во производството на стоки што се извезуваат.

4. Распоредување на количествата и видовите на стоките во смисла на точ. 2 и 3 од оваа одлука на одделни организации на здружен труд ќе изврши со решение Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, по претходно прибавено мислење од Стопанската комора на Југославија.

5. Ако за распоредувањето на количествата и видовите на определените стоки од точка 1 на оваа одлука е заинтересиран помал број организации на здружен труд, учесници во размената со земјите на клириншкото подрачје, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, на предлог од Стопанската комора на Југославија, може да издаде согласност тие стоки да можат да се увезуваат и извезуваат без обврска за прибавување на решение во смисла на одредбите од оваа одлука.

6. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе ја извести Народната банка на Југославија за кои стоки од точка 1 на оваа одлука ќе издава решенија односно согласност во смисла на точ. 4 и 5 од оваа одлука.

7. Одредбите од оваа одлука не се однесуваат на извозот и увозот на производи со посебна намена.

8. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе пропише, според потреба, кои податоци и документација се потребни за донесување решенија според оваа одлука.

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 301  
12 јули 1984 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с. р.

#### 413.

Врз основа на член 2 став 2 од Законот за плаќањата во конвертибилни девизи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/83 и 70/83), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОБЕМОТ И ИЗВОРИТЕ НА ДЕВИЗИ ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ПО СТРАНСКИТЕ КРЕДИТИ ЗЕМЕНИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1982 ГОДИНА, КАКО И ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТИЕ ДЕВИЗИ ВО 1984 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за обемот и изворите на девизи за намирување на обврските по странските кредити земени до

31 декември 1982 година, како и за критериумите за користење на тие девизи во 1984 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 21/84) во точка 4 процентот: „3,9%”, се заменува со процентот: „4,7%”.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 302  
12 јули 1984 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с. р.

414.

Врз основа на член 73 став 2 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/77, 61/82, 77/82 и 34/83), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА И ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1984 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за распоредување на девизите утврдени за потребите на органите на федерацијата и за потребите на остварувањето на правата и должностите на федерацијата за 1984 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 2/84) во точка 3 став 1 процентот: „60,5%” се заменува со процентот: „67,3%”, а процентот: „39,5%” се заменува со процентот: „32,7%”, а во став 2 процентот: „60,5%”, се заменува со процентот: „67,3%”.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 303  
12 јули 1984 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с. р.

415.

Врз основа на член 105а став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 1/80, 38/80 и 21/84), во соработка со надлежните органи на републиките и автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ОДНОСНО НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛУГИ ВО ВНАТРЕШНИОТ ПОШТЕНСКИ, ТЕЛЕГРАФСКИ И ТЕЛЕФОНСКИ СООБРАЌАЈ**

1. Организациите на здружен труд на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај (во понатамошниот текст: организациите на ПТТ сообраќај) можат, цените за определени услуги во внатрешниот поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај, да ги формираат така што највисокото ниво на цените на тие услуги да изнесува, и тоа за:

	Динари
1) обично писмо со маса до 20g — — — — —	6,00
2) обично писмо со маса над 20 g до 50 g — —	8,50
3) обично писмо со маса над 50 g а најмногу до 2 kg за секои 50 g или за дел од таа маса, цената од одредбата под 2 на овој став се зголемува за — — —	1,50
4) стандардизирано писмо со маса до 20 g — —	6,00
5) судско писмо и писмо по управната и прекршочната постапка со маса до 20 g — — — — —	6,00
6) судско писмо и писмо по управната и прекршочната постапка со маса со 20 g до 50 g — — —	8,50
7) судско писмо и писмо по управната и прекршочна постапка со маса над 50 g а најмногу до 2 kg за секои 50 g или за дел од таа маса, цената од одредбата под 6 на овој став се зголемува за — — — — —	1,50
8) обична поштенска картичка — — — — —	5,00
9) стандардизирана поштенска картичка — —	5,00
10) телеграма – збор — — — — —	2,00
11) импулс на месни и меѓумесни телекс-врски	1,40

2. Организациите на ПТТ сообраќај можат постојните цени на другите поштенски услуги во внатрешниот сообраќај освен цените на услугите на паричниот промет и испраќањето на пакети, да ги зголемат за 20% и на другите телеграфски и телефонски услуги во внатрешниот сообраќај особено претплатата и трошоците за инсталирање на поштенски, телеграфски и телефонски уреди – до 30% во однос на цените што се применувани на пазарот до денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а се формирани во согласност со прописите, со задржување на постојните услови на продажбата.

Организациите на ПТТ сообраќај можат постојните цени на телефонскиот импулс во месниот и меѓумесниот телефонски сообраќај што се применувани на пазарот до денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а се формирани во согласност со прописите да ги зголемат до 0,35 динари по импулс со задржување на постојните услови на продажбата.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п.бр. 299  
12 јули 1984 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с. р.

416.

Врз основа на член 9 став 3 од Законот за Установата за одржување на внатрешните пловни патишта („Службен лист на СФРЈ”, бр. 50/74 и 17/81), во согласност со сојузниот секретар за финансии, Сојузниот комитет за сообраќај и врски донесува

### ИЗМЕНИ НА ТАРИФАТА

**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ПЛОВИДБАТА НА ВНАТРЕШНИТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА**

1. Во Тарифата за користење на објектите за безбедност на пловидбата на внатрешните пловни патишта

(„Службен лист на СФРЈ”, бр. 53/82), во точка 8 во одредбата под 1) бројот: „0,92” се заменува со бројот: „1,40”, а бројот: „4,17” со бројот: „6,25”.

Во одредбата под 2) бројот: „1,28” се заменува со бројот: „1,92”, а бројот: „5,78” со бројот: „8,67”.

2. Овие измени на тарифата влегуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 4048/1  
18 јули 1984 година  
Белград

Претседател на Сојузниот комитет  
за сообраќај и врски,  
Мустафа Пљакиќ, с. р.

#### 417.

Врз основа на член 17 и член 66 став 1 точка 14 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84) и точка 12 од Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1984 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 17/84), Советот на гувернерите донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/81, 6/83, 30/83, 45/83, 3/84 и 25/84) во точка 2 ст. 3 и 4 се менуваат и гласат:

„По исклучок од одредбата под 1 од став 1 на оваа точка, во периодот од 30 јули до 10 август 1984 година банките врз средствата од таа одредба ќе применуваат стапка од 14,2%.

Пресметка на задолжителната резерва според одредбата од став 3 на оваа точка банките ќе извршат на 30 јули 1984 година, според состојбата на средствата на 30 јуни 1984 година. Кон таа пресметка банките ќе поднесат соодветен налог за уплата на разликата настаната меѓу состојбата на задолжителната резерва според таа пресметка и состојбата на задолжителната резерва на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство.”

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 51  
30 јули 1984 година  
Белград

Го заменува претседателот  
на Советот на гувернерите  
заменик-гувернер  
на Народната банка на Југославија,  
д-р Слободан Станојевиќ, с. р.

#### 418.

Врз основа на член 65 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84) и член 3 став 2 од Уредбата за Контниот план и за билансите за банките („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/77 и 26/78), по претходно прибавено мислење од Здружението на банките на Југославија, Советот на гувернерите донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА АНАЛИТИЧКИТЕ СМЕТКИ ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА БАНКИТЕ

1. Во Одлуката за аналитичките сметки во Контниот план за банките („Службен лист на СФРЈ”, бр. 36/77, 57/78, 29/80, 21/81, 38/81, 15/82, 32/82, 64/82, 8/83, 32/83 и 33/84) во Планот на аналитичките сметки во Контниот план за банките, кој претставува составен дел на таа одлука, се вршат следните дополненија:

- 1) во точка 84, по аналитичката сметка 5101, се додава нова аналитичка сметка 5102, која гласи:  
„5102 – Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од стопанската дејност за трајни обртни средства од примарната емисија”;
- 2) во точка 99, по аналитичката сметка 5674, се додава нова аналитичка сметка 5678, која гласи:  
„5678 – Долгорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на трајни обртни средства”;
- 3) во точка 194, по аналитичката сметка 9653, се додава нова аналитичка сметка 9658, која гласи:  
„9658 – Обврски по долгорочни кредити од примарната емисија за кредитирање на трајни обртни средства”;
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 48  
23 јули 1984 година  
Белград

Претседател на Советот  
на гувернерите  
гувернер  
на Народната банка на Југославија,  
Радован Макиќ, с. р.

#### 419.

Врз основа на член 17 став 6 и чл. 29 и 66 став 1 точка 4 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), Советот на гувернерите донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ И НА ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА НИВНАТА ДНЕВНА ЛИКВИДНОСТ

1. Престанува да важи Одлуката за начинот и условите за користење на задолжителната резерва на банките и

на другите финансиски организации за одржување на нивната дневна ликвидност („Службен лист на СФРЈ”, бр. 26/77, 66/79, 55/80, 49/81 и 72/81).

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О бр. 50  
26 јули 1984 година  
Белград

Претседател на Советот  
на гувернерите  
гувернер  
на Народната банка на Југославија,  
Радован Макиќ, с. р.

#### 420.

Врз основа на член 44 став 4 точка 2 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ”, бр. 60/75, 13/76, 22/78, 31/83, 70/83 и 15/84), сојузниот секретар за финансии пропишува

### ПРАВИЛНИК

#### ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ СРЕДСТВА ШТО МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

##### Член 1

Корисниците на општествени средства го утврдуваат износот на средствата од трајните и долгорочните извори до кои можат да вршат плаќање и да даваат инструменти за обезбедување на плаќањето на обврските по основ на инвестициите на начинот пропишан со овој правилник.

##### Член 2

Одредбите на овој правилник не се однесуваат на:

1) плаќањето и давањето инструменти за обезбедување на плаќањето на инвестициите што се финансираат од средствата на самопридонесот односно кредитот;

2) плаќањето и давањето на инструменти за обезбедување на плаќањето на инвестициите на товар на средствата издвоени на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство;

3) плаќањето и давањето на инструменти за обезбедување на плаќањето на обврските што се однесуваат на изградба на објекти и набавка на опрема кои служат за заедничка потрошувачка на работниците;

4) плаќањето и давањето на инструменти за обезбедување на плаќањето што го вршат станбените задруги од средствата на кредитите што ги одобриле банките на граѓаните – членови на задругите и од сопствените средства на членовите на задругите;

5) плаќањето и давањето на инструменти за обезбедување на плаќањето на обврските за инвестициите што ги вршат работните организации во основање односно други корисници на општествени средства во основање освен за време на пробно производство.

Одредбите на овој правилник не се однесуваат и на плаќањето и давањето на инструменти за обезбедување на плаќањето на обврските за инвестициите што организациите на здружен труд и други организации и заедници (во понатамошниот текст: организациите на здружен труд) ги вршат во согласност со член 7 став 1 точ. 1 и 2 и член 17 точ. 1 и 2 од Законот за обезбедување обртни средства („Службен лист на СФРЈ”, бр. 26/84) како и на плаќањето и давањето на инструменти за обезбедување на плаќањето за основните средства што други корисници на општествени средства освен организациите на здружен труд (во понатамошниот текст: други корисници на општествени средства), ќе ги набават до износот на непотрошената амортизација и износот на примените надомести за уништени основни средства и за пренесените основни средства

со надомест и износите примени по основ на продадените основни средства.

Организацијата на здружен труд односно друг корисник на општествени средства кога плаќањето и давањето на инструменти за обезбедување на плаќањето го врши до износот на непотрошената амортизација и до износот на примените надомести за уништените основни средства и за пренесените основни средства со надомест и на износите примени по основ на продадените основни средства, како доказ дека располага со тие средства на Службата на општественото книговодство ѝ поднесува извод од деловните книги.

##### Член 3

Организациите на здружен труд и други организации и заедници што водат книговодство според Уредбата за контниот план и за билансите за организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ”, бр. 2/81, 34/81 и 71/83) можат да плаќаат инвестиции до износот на неангажираните средства обезбедени од трајни и долгорочни извори кој е утврден во последниот образец ОБС (износ под реден број 40, односно разликата меѓу збирот на износот под реден број 42 и 43 и износот под реден број 41) кој е пропишан со Правилникот за начинот на составување пресметка на обртните средства и на изворите на обртни средства („Службен лист на СФРЈ”, бр. 28/84 и 37/84) и кој ѝ е доставен на Службата на општественото книговодство (во понатамошниот текст: образец ОБС).

До износот на неангажираните средства од трајните и долгорочните извори што е утврден во образецот ОБС, организациите од став 1 на овој член можат да вршат и издвојување на средства на посебни сметки за плаќање на инвестициите кај Службата на општественото книговодство односно на жиро-сметката на интерната банка, на друга банка на работна организација или сложена организација на здружен труд.

##### Член 4

Износот на средства до кој можат да даваат инструменти за обезбедување на плаќањето по основ на инвестициите, организациите на здружен труд го утврдуваат така што износот на неангажираните средства обезбедени од трајни и долгорочни извори, го зголемуваат за износот на амортизацијата по претсметката за текуштата година и за износот на долгорочните пласмани што втасуваат за наплата а го намалуваат за износот на обврските што втасуваат за плаќање а се намираат од средствата за инвестиции во периодот за кој се утврдува износот на средствата до кој можат да се даваат инструменти за обезбедување на плаќањето по основ на инвестициите.

##### Член 5

Организациите на здружен труд го утврдуваат износот до кој можат да даваат инструменти за обезбедување на плаќањето по основ на инвестициите на образецот СИ-ОЗТ – Средства за инвестиции за периодот од \_\_\_\_\_ до 31 декември 19\_\_\_\_\_ година (во понатамошниот текст: образец СИ-ОЗТ) кој е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

##### Член 6

Организацијата на здружен труд образецот СИ-ОЗТ го составува за периодот од денот со кој го составила последниот образец ОБС до 31 декември текуштата година.

Во образецот СИ-ОЗТ организацијата на здружен труд ги внесува податоците од образецот ОБС и податоците што ќе ги утврди за периодот за кој се составува тој образец и тоа:

1) под реден број 1 се внесува податокот од редниот број 40 на образецот ОБС односно разликата меѓу збирот на износот од ред. бр. 42 и 43 и износот од редниот број 41 ако износот на редниот број 41 е помал од тој збир;

2) под редниот број 2 се внесува износот на амортизацијата според претсметката што ќе се пресмета по минималните стапки пропишани со закон а под редниот број 3 износот на долгорочните пласмани што втасуваат за наплата – во периодот за кој се составува образецот СИ-ОЗТ;

3) под редниот број 5 се внесува податокот од редниот број 41 на образецот ОБС според намалувањето за збирот на износот од ред. бр. 42 и 43 на тој образец;

4) под редниот број 6 се внесува износот на обврските за инвестиции што ќе се плаќаат во периодот за кој се составува образецот СИ-ОЗТ за кој должничко-доверителскиот однос се заснова и инструментите за обезбедување на плаќањето се дадени пред периодот за кој се составува образецот;

Под редниот број 6 не се внесува износот на обврските за инвестициите што се плаќаат од средствата на кредитите, здружените средства и вложените средства ако тие средства не се пренесени на жиро-сметка пред периодот за кој се составува образецот СИ-ОЗТ и износот на обврските за инвестициите што се плаќаат од средствата што се издвоени на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство пред периодот за кој се составува образецот.

5) под редниот број 7 се внесува износот на обврските по основ на долгорочните пласмани, а под реден број 8 износот на обврските за отплата на долгорочните кредити и по основ на други долгорочни извори – што втасуваат во периодот за кој се составува образецот.

#### Член 7

Другите корисници на општествени средства го утврдуваат износот до кој можат да плаќаат обврски за инвестициите така што износот на неангажираните извори за основни средства и долгорочни пласмани од средствата за инвестиции го зголемуваат за износот на остварените приходи во текуштата година кој може да се користи за инвестиции.

#### Член 8

Другите корисници на општествени средства го утврдуваат износот до кој можат да даваат инструменти за обезбедување на плаќање по основ на инвестициите така што износот на расположивите средства за инвестиции го зголемуваат за износот на амортизацијата по претсметката за текуштата година, за износот на планираните приходи, кои во согласност со законот можат да се користат за инвестиции и за износот на долгорочните пласмани што втасуваат за наплата а се дадени од средствата за инвестициите, а се намалуваат за износот на обврските што втасуваат за плаќање а се намираваат од средствата за инвестициите, во периодот за кој се утврдува износот до кој можат да се даваат инструменти за обезбедување на плаќањето по основ на инвестициите.

#### Член 9

Други корисници на општествени средства го утврдуваат износот на неангажираните средства за инвестиции и износот до кој можат да даваат инструменти за обезбедување на плаќањето по основ на инвестициите на образецот СИ-КОС-Средства за инвестиции за периодот од \_\_\_\_\_ до 31 декември 19 \_\_\_\_\_ година (во понатамошниот текст: образец СИ-КОС) кој е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

#### Член 10

Другиот корисник на општествени средства, образецот СИ-КОС го составува за период од првиот ден на три-

месечјето во кое врши плаќање и дава инструменти за обезбедување на плаќањето по основ на инвестициите до 31 декември текуштата година.

Во образецот СИ-КОС, другиот корисник на општествени средства внесува податоци од своето книговодство и податоци што ќе ги утврди за периодот за кој се составува тој образец, и тоа:

1) под реден број 1 го внесува во колона 3 бројот на контото односно групата на контата, а во колона 4 состојбата на изворите на основните средства и долгорочните пласмани од средствата за инвестициите;

2) под реден број 2 алинеја прва го внесува во колона 3 бројот на контото односно групата на контата, а во колона 4 состојбата на основните средства (основни средства во употреба според сегашната вредност, основни средства во подготовка и издвоени средства за инвестиции, трајно неупотребливи основни средства и запрени инвестиции);

3) под реден број 2 алинеја 2 го внесува во колона 3 бројот на контото а во колона 4 состојбата на побарувањата по долгорочните пласмани од средствата за инвестициите;

4) под реден број 4 го внесува износот на остварените приходи во текуштата година кој, во согласност со законот, може да се користи за инвестиции;

5) под реден број 8 го внесува износот на планираните приходи во текуштата година кои, во согласност со законот, можат да се користат за инвестиции, а кои ќе се остварат во периодот за кој се составува образецот;

6) за внесување податоци под ред. бр. 7, 9, 11, 12 и 13 согласно се применуваат одредбите на член 6 став 2 точ. 2, 4 и 5 од овој правилник.

#### Член 11

Ако состојбата на средствата односно изворите на средства се измени во однос на состојбата во книговодството последниот ден на тримесечјето, другиот корисник на општествени средства може да го утврди износот на средствата за инвестиции според состојбата искажана во книговодството последниот ден во месецот кој му претходи на месецот во кој се вршат плаќања и се даваат инструменти за обезбедување на плаќањето по основ на инвестициите.

#### Член 12

Корисникот на општествени средства кој врши плаќање и дава инструменти за обезбедување на плаќањето на обврските за инвестиции на Службата на општественото книговодство и поднесува образец СИ-ОЗТ односно образец СИ-КОС пред плаќањето на обврските за инвестициите односно пред давање на инструменти за обезбедување на плаќањето по основ на инвестициите како доказ дека располага со средства што може да ги употреби за инвестиции.

До истекот на рокот пропишан за поднесување на завршната сметка и периодичната пресметка, за составување на образецот ОБС односно во периодот од 30 дена по истекот на тримесечјето, корисникот на општествени средства може да врши плаќање и да дава инструменти за обезбедување на плаќањето на обврските по основ на инвестициите според состојбата искажана на образецот СИ-ОЗТ односно на образецот СИ-КОС што ѝ го доставил на Службата на општественото книговодство.

#### Член 13

Ако плаќањето и давањето на инструментите за обезбедување на плаќањето на обврските по основ на инвестициите го врши интерната банка во свое име а за сметка на членовите на интерната банка, образецот СИ-ОЗТ односно

но образецот СИ-КОС, како доказ дека располага со средства што можат да се употребат за инвестиции, поднесува интерната банка за членовите на интерната банка за чија сметка врши плаќање односно дава инструменти за обезбедување на плаќањето по основ на инвестициите.

## Член 14

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на утврдување на средствата што можат да се користат за инвестиции („Службен лист на СФРЈ”, бр. 56/83).

## Член 15

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 1-7850/1  
25 јули 1984 година  
Белград

Сојузен секретар за  
финансии,  
Владо Клеменчиќ, с. р.

## Образец СИ-ОЗТ

(Назив и седиште на организацијата  
на здружен труд)

## СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ

за период од \_\_\_\_\_ до 31 декември 19\_\_\_\_ година

Реден број	Позиција	Износ во динари
1	2	3
<b>I. Расположиви средства и прилив на средства</b>		
1.	Расположиви средства за инвестиции на почетокот на периодот за кој е составен образецот	
2.	Износ на амортизацијата според минималните стапки пропишани со закон	
3.	Износ на долгорочните пласмани што втасуваат за наплата	
4.	Вкупно средства (ред.бр. 1 до 3)	
<b>II. Обврски што втасуваат за плаќање</b>		
5.	Недостиг на трајни и долгорочни извори на почетокот на периодот за кој е составен образецот	
6.	Обврски по основ на инвестиции за основни средства	
7.	Обврски по основ на долгорочните пласмани	
8.	Обврски за отплата на долгорочни кредити и по основ на други долгорочни извори	
9.	Вкупно обврски (ред.бр. 5 до 8)	
10.	Износ до кој можат да се даваат инструменти за обезбедување на плаќањето на инвестициите (реден број 4 минус реден број 9)	

(Раководител на финансиската служба)

(Раководител на организацијата на здружен труд)

## Образец СИ-КОС

(Назив и седиште на корисникот  
на општествени средства)

## СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ

за периодот од \_\_\_\_\_ до 31 декември 19\_\_\_\_ година

Реден број	Позиција	Број на контото односно на групата на контата	Износ во динари
1	2	3	4

## I. Расположиви средства за инвестиции

1. Извори на основни средства и долгорочни пласмани од средствата за инвестиции

1	2	3	4	5	6
2.	Основни средства за долгорочни пласмани од средствата за инвестиции: - основни средства - долгорочни пласмани				
3.	Вишок на извори на средства (реден број 1 минус рен број 2)				
4.	Остварени приходи во текуштата година кои во согласност со законот можат да се користат за инвестиции				
5.	Расположиви средства за инвестиции (ред.бр. 3 и 4)				
<b>II. Износ до кој можат да се даваат инструменти за обезбедување на плаќањето</b>					
6.	Расположиви средства за инвестиции (реден број 5)				
7.	Износ на амортизацијата по минималните стапки пропишани со закон				
8.	Износ на планираните приходи во текуштата година кои во согласност со законот можат да се користат за инвестиции				
9.	Износ на долгорочните пласмани што втасуваат за наплата				
10.	Вкупно средства (ред.бр. 6 до 9)				
11.	Обврски по основ на инвестициите за основни средства				
12.	Обврски по основ на долгорочните пласмани				
13.	Обврски за отплата на долгорочни кредити и по основ на други долгорочни извори				
14.	Вкупно обврски (ред.бр. 11 до 13)				
15.	Износ до кој можат да се даваат инструменти за обезбедување на плаќањето на инвестициите (реден број 10 минус рен број 14)				

(Раководител на финансиската служба)

(Раководител на корисникот на општествени средства)

**421.**

Врз основа на член 94 став 2 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/83), сојузниот секретар за финансии донесува

**НАРЕДБА****ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БЛАГАЈНИЧКИ МАКСИМУМ И ЗА ПЛАЌАЊЕ СО ГОТОВИ ПАРИ**

1. Корисниците на општествени средства се должни готовите пари примени во текот на денот (дневен пазар и др.) да ги уплатат на својата жиро-сметка истиот ден, а најдоцна идниот работен ден преку организациона единица на Службата или преку единица на организација на здружен труд на ПТТ сообраќај (пошта).

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, корисниците на општествени средства што се оддалечени од седиштето на Службата на општественото книговодство или од поштата, можат да одлучат примените готови пари да не ги полагаат секој ден, туку во определени временски периоди што не можат да бидат подолги од пет работни дена.

2. Корисниците на општествени средства можат да држат во својата благајна готови пари за готовински плаќања, до височината на благајничкиот максимум.

Височината на благајничкиот максимум корисникот на општествени средства ја утврдува зависно од височината и видовите на исплатите во готови пари што ги врши според природата на своето работење, оддалеченоста од седиштето на Службата на општественото книговодство кај која има жиро-сметка и од други услови што се од влијание врз потребата од држење готови пари во благајната, а најмногу во височина на петдневните плаќања.

Благајничкиот максимум се утврдува на крајот на годината за наредната година, а ако се изменат условите врз основа на кои е утврден, корисникот на општествени средства може во текот на годината да го зголеми односно намали благајничкиот максимум.

Ако корисникот на општествени средства на крајот на годината не го утврди благајничкиот максимум за наредната година, во наредната година важи последниот утврден благајнички максимум.

3. Корисниците на општествени средства можат да плаќаат со готови пари:



- 1) лични доходи и други лични примања;
  - 2) земјоделски производи откупени односно преземени од земјоделци;
  - 3) набавки, услуги и други издатоци ако поединечната исплата не го преминува износот од 10.000 динари, како и купување на ефективни странски пари, патнички и банкарски чекови и кредитни писма од странски и домашни лица (менувачки работи);
  - 4) аконтации на патни трошоци и дневници, како и патни трошоци и дневници;
  - 5) други исплати на граѓани кои, во смисла на важечките прописи, не се должни да имаат жиро-сметка.
4. Готовите пари за исплатите од точка 3 на оваа наредба корисниците на општествени средства ги подигаат крај Службата на општественото книговодство.
5. Корисниците на општествени средства можат од благајничкиот максимум да вршат плаќања од точка 3 под 3) на оваа наредба.

Во благајничкиот максимум, определен според точка 2 од оваа наредба, не влегуваат готовите пари подигнати од жиро-сметката за плаќања од точка 3 на оваа наредба, под услов корисникот на општествени средства парите за тие плаќања да не ги држи во својата благајна подолго од пет дена од денот на подигањето.

6. Банките и другите финансиски организации готовите пари примени од граѓани, граѓански правни лица и странски лица по основ на штедни влогови, уплати на тековни и жиро-сметки, како и по други основи во вршењето на кредитни и банкарски работи не се должни да ги уплатуваат на својата жиро-сметка.

Готовите пари примени по основите од став 1 на оваа точка, банките и другите финансиски организации можат да ги користат за исплати по тие основи и да ги држат во благајната до височината на благајничкиот максимум. Височината на благајничкиот максимум за овие намени банката односно друга финансиска организација ја утврдува зависно од височината и видот на исплатите во готови пари што ги врши во вршењето на кредитни и банкарски работи, оддалеченоста од седиштето на Службата на општественото книговодство кај која има жиро-сметка и од други услови што се од влијание врз потребата од држење готови пари во благајната.

Благајничкиот максимум се утврдува на крајот на годината за наредната година, а ако се изменат условите врз основа на кои е утврден, банката односно друга финансиска организација може во текот на годината да го зголеми односно намали благајничкиот максимум.

Готовите пари за намените од став 2 на оваа точка банката односно друга финансиска организација може да ги подига и кај Службата на општественото книговодство.

Износот на готовите пари што го преминува благајничкиот максимум банките и другите финансиски организации го уплатуваат на својата жиро-сметка во роковите пропишани во точка 1 од оваа наредба.

7. Корисниците на општествени средства од точка 1 став 2 на оваа наредба можат да вршат плаќања со готови пари што потекнуваат од дневниот пазар и од други примања во готови пари, со тоа што се должни пресметка на тие исплати со Службата на општественото книговодство да извршат при првото наредно полагање готови пари.

8. Југословенската лотарија може да врши исплати по извлечени лозови и други потврди за учество во игра на среќа со готовите пари што потекнуваат од дневниот пазар од продажба на лозови и на тие потврди, со тоа што е должна да изврши пресметка на тие исплати со Службата на општественото книговодство до 20-ти во месецот за изминатиот месец.

Готовите пари што потекнуваат од дневен пазар, што ќе останат по извршените исплати од став 1 на оваа точка, Југословенската лотарија може да ги држи во благајната до височината на благајничкиот максимум. Височината на благајничкиот максимум за овие намени Југословенската лотарија ја утврдува зависно од височината на дневниот пазар и на исплатите во готови пари што ги врши според основите од став 1 на оваа точка.

Благајничкиот максимум се утврдува на крајот на годината за наредната година, а ако се изменат условите врз основа на кои е утврден, Југословенската лотарија може во текот на годината да го зголеми односно намали благајничкиот максимум.

Готови пари за намените од став 1 на оваа точка Југословенската лотарија може да подига и кај Службата на општественото книговодство.

9. Одлука за полагањето готови пари во смисла на точка 1 став 2 и за височината на благајничкиот максимум во смисла на точ. 2, 6 и 8 од оваа наредба донесува органот на управување со организацијата на здружен труд, односно на него соодветен орган на управување на друг корисник на општествени средства.

10. Корисниците на општествени средства ќе го утврдат благајничкиот максимум за 1984 година, како и начинот на полагањето готови пари во смисла на точка 1 став 2 од оваа наредба.

11. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за утврдување на благајнички максимум и за плаќање со готови пари („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/78, 55/78 и 12/83).

12. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. I-4865/1  
17 јули 1984 година  
Белград

Сојузен секретар за финансии,  
Владо Клеменчиќ, с. р.

## 422.

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Словенија, Собранието на Социјалистичка Република Србија, Саборот на Социјалистичка Република Хрватска, Собранието на Социјалистичка Република Црна Гора, Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина, Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, Општото здружение на земјоделството и на прехранбената индустрија на Југославија и Општото здружение на хемиската и гумарската индустрија на Југославија склучуваат

## ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

**ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС ЗА ВЕШТАЧКИ ГУБРИВА И ЗА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ВО 1984 И 1985 ГОДИНА И ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ТИЕ СРЕДСТВА**

### Член 1

Учесниците на овој општествен договор се согласни, заради зголемување на земјоделското производство, односно создавање на поповолни услови за стабилно земјоделско производство по пат на намалување на негативните ефекти во трошоците на производството, со овој општествен договор да ги уредат прашањата за обезбедување средства за регрес за вештачки губрива и за средства за заштита на растенијата за продадените и испорачаните количества на домашниот пазар, од домашно производство, во 1984 и 1985 година, и тоа:

– за 1984 година регресот за вештачки губрива ќе изнесува 17,5% од производителските цени утврдени со Одлуката на СИС, што важеа на ден 31 декември 1983 година;

- за 1984 година регресот за средства за заштита на растенијата, доколку се укаже потреба, ќе го утврди Координациониот одбор на претставници на потписниците на овој општествен договор на начинот и под условите како што е утврдено за регресот за вештачки ѓубрива;

- за 1985 година регресот за вештачки ѓубрива и за средства за заштита на растенијата ќе го утврди Координациониот одбор на претставници на потписниците на овој општествен договор во месец декември 1984 година, во согласност со утврдената политика на цените за 1985 година.

#### Член 2

Учесниците на овој општествен договор се согласни средствата за регрес за вештачки ѓубрива и за средства за заштита на растенијата да ги обезбедат републиките и автономните покраини од свои извори.

Учесниците на овој општествен договор се согласни средствата што се обезбедуваат според став 1 на овој член да се иземаат од ограничувањето на растежот на општата и на заедничката потрошувачка.

Учесниците на овој општествен договор се согласни од ограничувањето на растежот на општата и на заедничката потрошувачка да се изземат и средствата што републиките и автономните покраини ќе ги обезбедат за регрес за вештачки ѓубрива и за средства за заштита на растенијата за I полугодие од 1984 година.

#### Член 3

Учесниците на овој општествен договор се согласни вкупните средства за исплата на регрес за вештачки ѓубрива и за средства за заштита на растенијата да ги обезбедат републиките и автономните покраини сразмерно на своето учество во вкупниот општествен производ на земјата.

#### Член 4

Учесниците на овој општествен договор се согласни, според критериумите од член 3 на овој општествен договор, да ги обезбедуваат потребните средства за регрес за вештачки ѓубрива и за средства за заштита на растенијата во 1984 година, и тоа:

	во %
СР Босна и Херцеговина	13,85
СР Македонија	5,83
СР Словенија	15,24
СР Србија (без автономните покраини)	24,69
СР Хрватска	26,26
СР Црна Гора	2,08
САП Војводина	11,59
САП Косово	0,46

Учесниците на овој општествен договор се согласни за 1985 година да обезбедат средства за регрес за вештачки ѓубрива и за средства за заштита на растенијата според критериумите од член 3 на овој општествен договор, а според учеството во вкупниот општествен производ на земјата за 1983 година.

#### Член 5

Учесниците на овој општествен договор се согласни собраните средства за намената од овој општествен договор да се уплатуваат на посебни сметки кај службата на општественото книговодство во републиките и автономните покраини.

Учесниците на овој општествен договор се согласни користењето на собраните средства од став 1 на овој член да се врши преку посебна сметка што се води кај Службата на општественото книговодство во седиштето на Општото здружение на земјоделството и на прехранбената индустрија на Југославија на име на тоа здружение. Прилив на средствата се обезбедува од посебните сметки што се водат во републиките и автономните покраини сразмерно на критериумите од член 4 на овој општествен договор, како и на динамиката на испораката на вештачки ѓубрива и на средства за заштита на растенијата на единствениот југословенски пазар.

Учесниците на овој општествен договор се согласни уплатите на овие средства на сметката од став 1 на овој член да се вршат месечно во дванаесет еднакви рати, и тоа до 15-ти во тековниот за претходниот месец. По исклучок, за 1984 година овие уплати ќе се вршат почнувајќи од 1 јули 1984 година во шест еднакви месечни рати, и тоа до 15-ти во тековниот за претходниот месец.

#### Член 6

Учесниците на овој општествен договор се согласни од средствата обезбедени во согласност со одредбите на овој општествен договор, да им се исплатува регрес на производителите на вештачки ѓубрива, односно на производителите на средства за заштита на растенијата, за сите продадени и испорачани количества на тие производи од домашно производство на единствениот југословенски пазар.

Учесниците на овој општествен договор се согласни дека производителите на вештачки ѓубрива и производителите на средства за заштита на растенијата можат да го остварат правото на регрес под услов навремено и рамномерно да ги испорачуваат договорените количества на ѓубрива, односно на средства за заштита на растенијата и дека регрес може да се оствари само за количествата што се испорачани во договорените рокови.

#### Член 7

Учесниците на овој општествен договор се согласни Општото здружение на земјоделството и на прехранбената индустрија на Југославија и Општото здружение на хемиската и гумарската индустрија на Југославија, како потписници на овој општествен договор, да обезбедат испораката на ѓубрива и на средства за заштита на растенијата да се врши според количеството и динамиката на испораките утврдени со самоуправни спогодби помеѓу производителите и корисниците или асоцијациите на корисниците на вештачки ѓубрива и на средства за заштита на растенијата наменети за снабдување на единствениот југословенски пазар.

Учесниците на овој општествен договор се согласни дека, доколку не се постигне самоуправната спогодба од став 1 на овој член или истата не се остварува или не се обезбедуваат средства, Општото здружение на земјоделството и на прехранбената индустрија на Југославија е должно веднаш да го извести за тоа Координациониот одбор на претставници на потписниците на овој општествен договор.

Учесниците на овој општествен договор се согласни да обезбедат остварување на долгорочната програма за производство на земјоделски производи и на долгорочните договори за обезбедување на основни земјоделски производи, како и порамномерно снабдување со основни земјоделски производи на единствениот југословенски пазар.

#### Член 8

Учесниците на овој општествен договор се согласни организациите на здружен труд што произведуваат вештачки ѓубрива и средства за заштита на растенијата да остваруваат регрес за продадените и испорачаните количества на тие производи на домашниот пазар врз основа на барањата што ги поднесуваат до Општото здружение на земјоделството и на прехранбената индустрија на Југославија.

Кон барањето од став 1 на овој член, за исплата на регрес организациите на здружен труд прилагатаат:

- фотокопии на договорот и на документите за испорака на овие производи заверени од крајниот корисник;
- фактура односно копија на фактурата за продажба на вештачки ѓубрива, односно на средства за заштита на растенијата на организациите на здружен труд од областа на земјоделството и на другите организации и потрошувачи на вештачки ѓубрива и на средства за заштита на растенијата од земјоделството, на која е искажана пресметката на регресот;

- потврда на подносителот на барањето, потпишана од овластените лица, дека вештачките ѓубрива односно средставата за заштита на растенијата потекнуваат од машинско производство;

- пресметка на регресот од член 1 на овој општествен договор во која се назначуваат количествата на вештачки ѓубрива односно количествата на средства за заштита на растенијата, износот на регресот по единица мера и за вкупното количество.

Учесниците на овој општествен договор се согласни Општото здружение на земјоделството и на прехранбената индустрија на Југославија, како потписник на овој општествен договор, а во согласност со одредбите на овој општествен договор, да пропише и да даде поблиски упатства за потребната документација за остварување на правото на регрес за вештачки ѓубрива, односно за средства за заштита на растенијата.

#### Член 9

Учесниците на овој општествен договор се согласни Општото здружение на земјоделството и на прехранбената индустрија на Југославија, кога ќе утврди дека врз основа на поднесената документација барањата за регрес се исправни, да одобри користење на средствата за регрес на вештачки ѓубрива и на средства за заштита на растенијата и износот на регресот да може да се наплати кај Службата на општественото книговодство, а врз основа на наложите и на динамиката што ја определило ова здружение.

#### Член 10

Учесниците на овој општествен договор се согласни дека, ако на крајот од годината се остварат средства за регрес во износ поголем од износот за намирување на обврските според одредбите на овој општествен договор, позитивната разлика ќе ја пренесат во наредната година за истата намена, ако учесниците на овој општествен договор не одлучат поинаку.

Учесниците на овој општествен договор се согласни, доколку се оствари поголемо производство и испорака на вештачки ѓубрива и на средства за заштита на растенијата од количествата утврдени со самоуправните спогодби од член 7, Координациониот одбор на претставници на потписниците на овој општествен договор да предложи решение за обезбедување на обемот на дополнителните средства.

Учесниците на овој општествен договор се согласни средствата за регрес, ако на крајот од 1985 година бидат остварени во износ поголем од износот потребен за намирување на обврските според одредбите на овој општествен договор, да им се вратат на републиките и на автономните покраини сразмерно на учеството во обезбедувањето на средствата, ако учесниците на овој општествен договор не одлучат поинаку.

#### Член 11

Учесниците на овој општествен договор се согласни, заради следење на спроведувањето на овој општествен договор и заради усогласување на активноста врз извршувањето на обврските, да се формира Координационен одбор на претставници на потписниците на овој општествен договор.

Учесниците на овој општествен договор се согласни за користењето на средствата за регрес, формирани според одредбите на овој општествен договор, Општото здружение на земјоделството и на прехранбената индустрија на Југославија, најмалку секои три месеци и на крајот од годината, да поднесува посебен извештај до Координациониот одбор од став 1 на овој член.

трија на Југославија, најмалку секои три месеци и на крајот од годината, да поднесува посебен извештај до Координациониот одбор од став 1 на овој член.

#### Член 12

Учесниците на овој општествен договор се обврзуваат во рамките на правата и на овластувањата да преземаат мерки за спроведување и реализација на овој општествен договор во периодот за кој е склучен.

Контрола над извршувањето на овој општествен договор врши Службата на општественото книговодство.

#### Член 13

Измени и дополненија на овој општествен договор се вршат на начинот и според постапката предвидена за него донесување.

#### Член 14

Овој општествен договор се смета за склучен кога ќе го потпишат овластените претставници на учесниците, а ќе се применува од 1 јули 1984 година.

#### Член 15

Овој општествен договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

За Собранието на СФРЈ,  
Миљивоје Стијовиќ, с. р.

За Собранието на СР Босна и  
Херцеговина,  
д-р Ратомир Фукс, с. р.

За Собранието на СР Македонија,  
Момчило Стојанов, с. р.

За Собранието на СР Словенија,  
Јоже Стрле, с. р.

За Собранието на СР Србија,  
Слободан Миљивојевиќ, с. р.

За Саборот на СР Хрватска,  
Радован Симиќ, с. р.

За Собранието на СР Црна Гора,  
Мојсије Васовиќ, с. р.

За Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина,  
Бранко Кљаниќ, с. р.

За Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Косово,  
Александар Васиќ, с. р.

За Општото здружение на земјоделската и прехранбената индустрија на Југославија,  
Томе Кузмановски, с. р.

За Општото здружение на хемиската индустрија и на индустријата гума на Југославија,  
Ленка Жугиќ, с. р.

## УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

## ОДЛУКА

## ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДЛУКАТА НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА ЛУЧАНИ БР. 06-137/80-01 ОД 29 ОКТОМВРИ 1980 ГОДИНА И НА ЗАКЛУЧОКОТ НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА ЛУЧАНИ БР. 06-87/81-01 ОД 18 МАЈ 1981 ГОДИНА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА МЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ПУХОВО И ЛИС

1. Месната заедница Лис поведе постапка пред Уставниот суд на Југославија да се оцени уставноста на Одлуката на Собранието на општината Лучани бр. 06-137/80-01 од 29 октомври 1980 година и на Заклучокот на Собранието на општината Лучани бр. 06-87/81-01 од 18 мај 1981 година за утврдување на подрачјата за формирање на месните заедници Пухово и Лис.

Оцена на уставноста на овие акти побараа со иницијатива и група граѓани населени на десниот брег на реката Белица во село Пухово.

Во предлогот и во иницијативата е истакнато дека граѓаните што живеат на подрачјето на десниот брег на реката Белица во село Пухово, во постапката за формирање на Месната заедница Пухово и на Месната заедница Лис, спроведена во 1980 година, изразија желба да влезат во состав на Месната заедница Лис. Во предлогот и во иницијативата тоа е објаснето со фактот дека тие граѓани се сметаат за жители на село Лис од кое се доселиле на наведеното подрачје на село Пухово, на имотите што ги наследиле од своите предци, и дека поради тоа ја изразиле таа желба, но таа не била почитувана при утврдувањето на подрачјата за формирање на наведените месни заедници, па со тоа се повредени нивните уставни и законски права на самоуправни организирање во месна заедница.

2. Со оспорената одлука на СО Лучани е пропишано за подрачјето на населеното место Лис да се формира Месна заедница Лис, а за подрачјето на населеното место Пухово – Месна заедница Пухово.

Оспорените заклучоци СО Лучани ги донело на заедничката седница на сите собори, одржана на 18 мај 1981 година, по повод прифаќањето на Информацијата за проблемите настанати во врска со формирањето на Месната заедница Лис. Со тие заклучоци само е констатирано дека месните заедници Лис и Пухово се формирани за подрачјата утврдени со Одлуката на СО Лучани од 29 октомври 1980 година.

3. Во одговорот на СО Лучани на наводите од предлогот и од иницијативата е изнесено дека оспорената одлука за утврдување на подрачјата за формирање на месните заедници Лис и Пухово е донесена врз основа на одредбите од Статутот на општината Лучани и согласно со член 130 од Уставот на СР Србија и член 114 од Уставот на СФРЈ, по претходно прибавено мислење од работните луѓе и граѓаните на тие подрачја.

4. На јавната расправа одржана во Уставниот суд на Југославија на 21 јуни 1983 година, претставниците на СО Лучани и на подносителите на предлогот и иницијативата останаа при своите порано изнесени ставови, но претставниците на СО Лучани изразија готовност уште еднаш да ги разгледаат настанатите проблеми во врска со подрачјата на месните заедници Лис и Пухово. Имајќи го тоа предвид, Судот, со решението донесено на 21 јуни 1983 година, му даде можност на Собранието на општината Лучани во рок од 6 месеци, т.е. до 31 декември 1983 година, да ги преиспита оспорените акти.

5. По истекот на дадениот рок, СО Лучани достави до Судот извештај во кој наведе дека и по преиспитувањето на оспорените акти остана при одлуката со која на изложен начин се утврдени подрачјата за формирање на месните заедници Лис и Пухово. За тоа СО Лучани донесе и посебни заклучоци, кои исто така ги достави до Судот. Во тие заклучоци СО Лучани меѓу другото констатира дека оспорената одлука за определување на подрачјата за

формирање на месните заедници Пухово и Лис ја донело врз основа на претходно прибавено мислење на соборите на работните луѓе и граѓаните на село Пухово и село Лис и дека евентуално поинакво организирање на работните луѓе и граѓаните на село Лис и село Пухово во месни заедници претставува нова работа за која немало иницијатива, па, според тоа, ни постапка.

6. Претставниците на Месната заедница Лис и групата граѓани што поднесоа иницијатива и во новите поднесоци останаа при својот став и оцена дека оспорените акти не се согласни со Уставот на СФРЈ и при барањето Судот тоа да го утврди.

Месната заедница Пухово во својот поднесок до Судот, упатен по јавната расправа, изнесе став и оцена дека подрачјата на месните заедници Пухово и Лис треба да ги следат подрачјата на нивните катастарски општини и дека секое поинакво утврдување на нивните подрачја би било противуставно.

7. Оценувајќи ја уставноста на оспорената одлука и на заклучоците на Собранието на општината Лучани, Уставниот суд на Југославија утврди:

Врз основа на член 114 став 1 од Уставот на СФРЈ, право и должност на работните луѓе и граѓаните во населба, во дел од населба или во повеќе поврзани населби е, заради остварување на определени заеднички интереси и потреби, самоуправни да се организираат во месна заедница. Со став 5 од оваа одредба е предвидено со статутот на општината да се утврдуваат начинот и постапката за формирање на месни заедници.

Во член 130 од Уставот на СР Србија е пропишано дека подрачјето за кое се формира месна заедница се утврдува со одлука на собранието на општината, по претходно прибавено мислење од работните луѓе и граѓаните од тоа подрачје.

Судот исто така утврди дека во член 156 од Статутот на општината Лучани е пропишано дека подрачјето за кое се формира месна заедница се утврдува со одлука на општинското собрание, по претходно прибавено мислење од работните луѓе и граѓаните од тоа подрачје.

Во член 2 од Статутот на општината Лучани е пропишано дека територијата на општината Лучани е определена со закон и дека ги опфаќа населбите од градски карактер Лучани и Гуча и населените места, меѓу кои се и Пухово и Лис, односно катастарските општини што таксативно се наброени. Во оваа одредба е утврдено дека подрачјето на населеното место Пухово се совпаѓа со подрачјето на катастарската општина Пухово, а подрачјето на населеното место Лис – со подрачјето на катастарската општина Лис.

Во текот на постапката Судот утврди дека граѓаните на населеното место Лис и на населеното место Пухово на своите собири се изјасниле од дотогашната единствена месна заедница Пухово да се формираат две месни заедници, и тоа: Месна заедница Лис и Месна заедница Пухово.

На 23 март 1983 година е одржан заеднички собир на работните луѓе и граѓаните на село Лис и село Пухово, односно на единствената месна заедница Пухово, на кој тие се изјасниле селото Лис да се издвои од составот на Месната заедница Пухово и за тоа село да се формира посебна месна заедница.

Истиот ден е одржан и посебен собир на работните луѓе и граѓаните само за населеното место Пухово, на кој граѓаните на тоа село се изјасниле за селото Пухово, без селото Лис, да се формира посебна месна заедница.

Според заклучокот од заедничкиот собир на граѓаните на Месната заедница Пухово, одржан на 23 март 1980 година, во село Лис е спроведен и референдум на кој граѓаните се изјаснувале за формирање на Месна заедница Лис. На тој референдум, покрај граѓаните од населеното место Лис, учествувале и извесен број граѓани од подрачјето на десниот брег на реката Белица, кое е во составот на селото Пухово, а кои биле во бирачкиот список на селото Лис, бидејќи пред доселувањето на десната страна на реката Белица биле жители на селото Лис. Меѓутоа, учеството на тие граѓани на овој референдум, според оцената

на Судот, не може да се смета како нивно изјаснување за издвојување на тоа подрачје од селото Пухово и за негово вклучување во подрачјето на Месната заедница Лис. Во записникот за спроведениот референдум и во другите документи стои дека граѓаните се изјаснувале само за тоа дали да се формира или да не се формира посебна месна заедница за подрачјето на населеното место Лис, па Собранието на општина Лучани, тргнувајќи од таквото изјаснување на граѓаните, и ја донела оспоруваната одлука.

Според сфаќањето на Судот, за издвојување на дел од некоја населба од подрачјето на една месна заедница и за негово вклучување во подрачјето на друга месна заедница, што според Уставот е можно, може да се одлучува само по постапката што за тоа ќе се спроведе во согласност со уставот, законот и статутот на општината и која им обезбедува полно право и можност на сите заинтересирани работни луѓе и граѓани од тие подрачја да се изјаснат за тоа.

Меѓутоа, таква постапка ниту била поведена, ниту била водена за издвојување на спорниот дел на подрачјето Пухово од неговиот состав и за вклучување на тоа подрачје во составот на Месната заедница Лис во рамките на постапката што била спроведена за формирање на тие две месни заедници.

Тргнувајќи од сето тоа, Уставниот суд на Југославија оцени дека Собранието на општината Лучани оспорената одлука и оспорените заклучоци ги донело согласно со одредбите од Уставот и Статутот на општината, бидејќи пред определувањето на подрачјата за кои се формираат овие месни заедници претходно прибавило мислење од работните луѓе и граѓаните од тие подрачја. Одлучувајќи дека подрачјата на овие месни заедници се совпаѓаат со подрачјето на катастарските општини на село Пухово и село Лис, Собранието на општината Лучани не ја нарушило одредбата од член 114 на Уставот на СФРЈ, како ни другите одредби и начела од Уставот.

Судот исто така утврди дека со оспорените заклучоци на СО Лучани не се уредува ништо ново во однос на оспорената одлука, туку со нив само се констатира она што е уредено со Одлуката.

8. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ и член 29 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 9 јули 1984 година, едногласно донесе

#### О д л у к а

Се одбива предлогот на Месната заедница Лис и не се прифаќа иницијативата на групата граѓани населени на територијата на населбата Пухово од десниот брег на реката Белица, да се утврди дека Одлуката на Собранието на општината Лучани бр. 06-137/80-01 од 29 октомври 1980 година и Заклучоците на Собранието на општината Лучани бр. 06-87/81-01 од 18 мај 1981 година за утврдување на подрачјата за формирање на месните заедници Лис и Пухово, не се согласни со Уставот на СФРЈ.

Оваа одлука Судот ја донесе во следниот состав: претседател на Судот д-р Васил Гривчев, и судии: Божидар Булатовиќ, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, д-р Александар Фира, Славко Кухар, Мустафа Сефо, Воислав Ракиќ, Ратко Мочивник, Јаким Спиоровски, Милосав Стиновиќ, д-р Јосиф Трајковиќ, Душан Штрбац и Рамадан Враниќи.

У. бр. 76/82  
9 јули 1984 година  
Белград

Претседател на Уставниот суд на  
Југославија,  
д-р Васил Гривчев, с. р.

## ОДЛИКУВАЊА

### УКАЗ ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од сојузните органи

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

#### СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Зорић Павла Стеван;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Нешковић Венијамина Никола;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Душић Михајла Мирослав;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Џоговић Радоја Стојан, Гавриловић Мирка Александар; Радановић -Нинков Симе Вера;

- за залагање и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Митровић Љубише Дарко, Ожеговић-Марић Лазара Неда, Годоровић-Јерјавец Алојза Ивкица;

Од СР Црна Гора

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Лаушевић Милована Вељко;

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

#### СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Бобичић Петра Владимир;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА**

Секулић-Јовановић Лазара Бранка;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**

Гачевић Николе Милун;

– за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

**СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ**

Брајовић Лазара Светислав, Пејовић Милана Вукашин;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

**СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД**

Кокотовић Николе Душко, Комненић Томе Радомир, Кубуровић Ратка Бранислав;

– за залагање и постигнати успеси во работата

**СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ**

Чарапић Радивоја Војислав, Лакић-Видаковић Петра Милева, Рачић Василија Владислав, Рашовић Драгише Божидар;

Од СР Словенија

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**

Бохте Макса Миха, Етеровић Андрије Урош, Јурчић Паво Томислав, Јуван Рудолфа Франц, Лаврих Јанеза Франц, Сечник Јанеза Павел, Водопивец Ивана Александер, Волавшек Розалија Јанец;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

**СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД**

Корпар Томе Драгутин, Новаковић Милана Саво;

Од САП Војводина

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ**

Каса Ференца Ференц, Пејановић Миливоја Јанко;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**

Мандић Васе Милорад;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**

Богдановић Ђуре Вукашин, Бугарски Васе Ђорђе, Чарнић Маринка Лазар, Говорчин Ђоке Лазар, Ковач Стилана Лајчо, Милачић Милић Иван, Поповић Томе Драгиша, Стојшиќ Живојина Стеван, Тома Јанош Јанош;

– за особени заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

**СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА**

Дружетиќ Богољуба Живан;

– за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ**

Добродолац Лазара Синиша, Илић-Илић Николе Јелена, Јефтић Паје Љубомир, Коларов Драгојла Љубомир, Лађевић Душана Петар, Мајкић Милана Драго, Малиновић Николе Божо, Михајловић Славка Јован, Радујков Милана Петар, Родић Петра Гојко, Шош Ђорђа Ђорђе, Вуковић Уроша Милан;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА**

Чонкић-Кољанин Марка Марија, Чортан Милана Ђорђе, Ђургуз Илије Обрад, Десница Илије Ђуро, Копиловић Стипана Јосип, Ковачевић Милорада Никола, Крчмар-Бероња Ђуре Зора, Лазић Рајка Синиша, Марчић Војина Стеван, Наћ Михаља Ернест, Перишић Раденка Миленко, Пољовка Мише Јанко, Рајовић Шандора Илона, Шворцан Стевана Милош, Влајковић Драгутина Милан, Зороја Јанка Душан;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**

Баждар Милкана Милан, Берењи Петера Јанош, Богдановић Војина Ратомир, Бокшан Лазара Богдан, Боројевић Михајла Милорад, Боснић Милорада Лазар, Бошковић Милорада Драгојло, Бртка Јозефа Јозеф, Будимлић Димитрија Драгутин, Чехак-Корхеќ Лазара Розалија, Чмелиќ-Лазаревић Марка Спасенија, Чонтош Бонија Петер, Човић Јосипа Бела, Човић Гавре Гавро, Димић Марка Миле, Домокош Јаноша Јанош, Дракулић Луке Зора, Ђекиќ Душана Илија, Глушица Радована Михајло, Гроќша-Јакаб Павла Марија, Грозданић Воје Вељко, Хил-Сњида Ондреја Ана, Хорњак Предрага Жива, Хриќ Мартина Мартин, Хрјешкиќ-Обшуст Павла Марија, Илић Владе Никола, Инђић Миливоја Љубомир, Јеумовић Душана

Драгиша, Жежевић–Сигулински Душана Соња, Јосић–Пољаковић Лазара Даница, Јованић–Шкондрић Бошка Милка, Кикић–Пех Матија Видосава, Кизур Андраша Андраш, Кнежевић Милана Ђорђе, Корен–Михаљ Андреја Бохумила, Костић Веселина Мирољуб, Ковачевић Павла Невена, Крнајски Лазара Петар, Лолић–Хегедиш Николе Милка, Лулић–Стантић Николе Марта, Марчелић Матије Светозар, Марић Николе Бранко, Међо Милана Мирко, Пјевац Драгутина Милан, Полић Дане Славко, Поповић Николе Јован, Протић Симе Бранислав, Радивојевић Радована Петар, Ракић Владимира Милован, Рогожарски Томислава Боривоје, Смуђа Душана Бошко, Стипанчевић Лазара Стеван, Сувајац–Бјелац Јована Милица, Шчербачев Анатолије Глигорје, Тица Недељка Јован, Вереш Андрије Јанко, Војводић Јована Душан;

– за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на военостручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Вучуревић Митра Данило;

– за залагање во социјалистичката изградба на земјата

#### СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Боровац Богдана Петар, Черевевић Ивана Мијо, Домоњи Јозефа Јозев, Ђилас Миле Милорад, Исајевић Стевана Здравко, Исаков Тоше Славко, Јовановић Петра Мирко, Малешев Лазара Дамјан, Милошевић Драгољуба Слободан, Палић Радивоја Милорад, Пелагић Драгомира Срђан, Вашек Мартина Мартин, Вењарски Јана Јан, Вереш Стевана Јован;

– за залагање и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Авдаловић Анто Веселин, Бабић–Чакић Јована Милева, Бизумић–Ђурасиновић Миле Стоја, Богосавац Драго Чело, Грубачки Стевана Пера, Лалић Милутина Часлав, Лиска–Дудок Мише Ана, Миловић Ранка Миладин, Поповић Јанка Боривој, Сивачки Ђуре Недељко, Толмачић–Грић Николе Анка;

– за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

#### СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Боговац Мије Никола, Бујас Јосипа Венчеслав, Кот Рудолфа Мирко, Магоч Јулијана Јулијан, Пуиа Георге Јон, Рекић Незира Хусеин, Совиљ Николе Јован;

#### СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБЛЕСТИ

Ђукић Манојла Никола, Зорић Стеве Боро.

Бр. 113  
9 декември 1983 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на СФРЈ,  
Мика Шпиљак, с. р.

## СОДРЖИНА :

Страна

410. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за определување на преференцијални царински стапки за увоз на определени производи од земјите во развој ————— 1031
411. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за посебните трошоци на постапката за стекнување и одржување во важност на правата со кои се штитат пронајдоците и знаците за разликување 1031
412. Одлука за регулирање на распределбата на количествата и видовите на стоки предвидени со протоколите за стоковна размена со земјите на клириншкото подрачје ————— 1032
413. Одлука за измена на Одлуката за обемот и изворите на девизи за намиравање на обврските по странските кредити земени до 31 декември 1982 година, како и за критериумите за користење на тие девизи во 1984 година ————— 1032
414. Одлука за измена на Одлуката за распоредување на девизите утврдени за потребите на органите на федерацијата и за потребите на остварувањето на правата и должностите на федерацијата за 1984 година ————— 1033
415. Одлука за определување на највисоките цени односно највисокото ниво на цените на определени услуги во внатрешниот поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај ————— 1033
416. Измени на Тарифата за користење на објектите за безбедност на пловидбата на внатрешните пловни патишта ————— 1033
417. Одлука за измена на Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија ————— 1034
418. Одлука за дополненија на Одлуката за аналитичките сметки во Контниот план за банките — 1034
419. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за начинот и условите за користење на задолжителната резерва на банките и на другите финансиски организации за одржување на нивната дневна ликвидност ————— 1034
420. Правилник за начинот на утврдување средства што можат да се користат за инвестиции — — 1035
421. Наредба за утврдување на благајничкиот максимум и за плаќање со готови пари — — — — 1038
422. Општествен договор за обезбедување средства за регрес за вештачки ѓубрива и за средства за заштита на растенијата во 1984 и 1985 година и за условите и начинот на користење на тие средства ————— 1039
- Одлука за оценување на уставноста на Одлуката на Собранието на општината Лучани бр. 06–137/80–01 од 20 октомври 1980 година и на Заклучоците на Собранието на општината Лучани бр. 06–87/81–01 од 18 мај 1981 година за утврдување на подрачјата за формирање на месните заедници Пухово и Лис ————— 1042
- Одликувања ————— 1043

